

ФРУКТАЛ МАК АД СКОПЈЕ

**Финансиски извештаи
за годината што завршува
на 31 декември 2015**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	1 -2
Извештај за сеопфатната добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за промени во главнина	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7 - 28
Прилог 1 – Годишен извештај	
Прилог 2 – Завршна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До Акционерите на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Фруктал Мак АД Скопје ("Друштвото") кои што ги сочинуваат извештаите за финансиска состојба на Друштвото на 31 декември 2015 година и извештаите за сеопфатна добивка, извештаите за промените на капиталот, извештаите на паричните текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и интерна контрола којашто раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршуваме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2015 година како и финансиската успешност и паричните текови на Друштвото за годината што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Останати прашања

Финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година, беа ревидирани од страна на друг ревизор, чијшто извештај издаден на 14 мај 2015 година исказа мислење без резерв за финансиските извештаи, со обратување на внимание на постоењето на материјална неизвесност која може да предизвика значајно сомневање за способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на принципот на континуитет.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството, исто така, е одговорно за подготвка на годишниот извештај за работење во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работење е конзистентен со годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 година. Нашите постапки во врска со годишниот извештај за работење се извршени во согласност со MCP 720 и се однесуваат само на оценка дали историските финансиски информации во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото.

Годишниот извештај за работење е конзистентен, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 година.



Владимир Соколовски
Овластен ревизор

Ернст и Јанг Овластени Ревизори ДОО Скопје

Скопје, 05 мај 2016 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
Година што завршува на 31 ~~декември~~ 2015
(Во илјади денари)

	Белешки	2015	2014
Приходи од продажба	5	276,542	315,503
Останати приходи	6	<u>22,415</u>	<u>30,693</u>
Вкупно деловни приходи		<u>298,957</u>	<u>346,196</u>
Набавна вредност на продадени материјали		(571)	(2,403)
Зголемување/ (намалување) на залиха на готови производи и производство во тек		(11,006)	(17,073)
Потрошени материјали и сировини	7	(179,750)	(198,616)
Трошоци за енергија и услуги	8	(39,273)	(53,650)
Трошоци за вработените	9	(27,131)	(30,141)
Трошоци за амортизација		(15,490)	(18,710)
Останати трошоци	10	(11,910)	(15,674)
Исправка на вредноста на побарувањата, нето	14	(66)	(2,439)
Вкупно деловни трошоци		<u>(285,197)</u>	<u>(338,706)</u>
Добивка од деловното работење		13,760	7,490
Расходи за финансирање, нето		(4,467)	(4,941)
(Негативни)/позитивни курсни разлики, нето		<u>(1,001)</u>	<u>(91)</u>
Добивка пред оданочување		8,292	2,458
Данок на добивка	11	<u>(1,742)</u>	<u>(2,559)</u>
Нето добивка / (загуба)		6,550	(102)
Останата сеопфатна добивка/(загуба) по оданочување:			
Добивка од ревалоризација на недвижности		<u>42,074</u>	<u>-</u>
		<u>42,074</u>	<u>-</u>
Вкупна сеопфатна добивка / (загуба) за годината		<u>48,624</u>	<u>(102)</u>


Белешките кон финансиските извештаи од страна 7 до 28 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управниот одбор на 7 април 2016 година.

Одобрено од:

Зоран Ѓуриќ
Генерален Директор

Илија Видоеvски
Раководител на финансии



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
Година што завршува на 31 декември 2015
(Во илјади денари)

	Белешки	2015	2014
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	12	<u>284,984</u> 284,984	<u>250,223</u> 250,223
Тековни средства			
Залихи	13	56,095	76,380
Побарувања од купувачи и останати побарувања	14	70,837	68,439
Побарувања за повеќе платен данок на добивка		604	-
Пари и парични еквиваленти	15	<u>15,633</u> 143,169	<u>10,390</u> 155,209
Вкупни средства		428,153	405,432
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина	16		
Основна главнина		289,995	289,995
Резерви		75,509	35,313
Акумулирана загуба		<u>(418,037)</u> (52,533)	<u>(426,465)</u> (101,157)
Обврски			
Нетековни обврски			
Обврски по долготочни кредити	17	106,315	86,729
Обврски за одложен данок на добивка	11	3,924	3,924
Резервирања за пензии и јубилејни награди	18	<u>1,613</u> 111,852	<u>1,497</u> 92,150
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи и останати обврски	19	347,041	413,133
Тековна доспеаност на долготочни кредити	17	20,596	-
Резервирања	20	<u>1,197</u> 368,834	<u>1,306</u> 414,439
Вкупно главнина и обврски		428,153	405,432

Белешките кон финансиските извештаи од страна 7 до 28
представуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
Година што завршува на 31 декември 2015
(Во илјади денари)

	Основна стапеница	Ревалоризациона резерва за недвижности постројки и опрема	Акумулирана загуба	Вкупно
На 1 јануари 2014	289,995	35,313	(426,363)	(101,055)
Останата сеопфатна загуба	-	-	-	-
Нето загуба за годината	-	-	(102)	(102)
На 31 декември 2014	289,995	35,313	(426,465)	(101,157)
Нето добивка за годината	-	-	6,550	6,550
Добивка од ревалоризација на основните средства	-	42,074	-	42,074
Трансфер на резерви	-	(1,878)	1,878	-
На 31 декември 2015	289,995	75,509	(418,037)	(52,533)

Белешките кон финансиските извештаи од страна 7 до 28 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2015
(Во илјади денари)

	Белешки	2015	2014
Парични текови од оперативни активности			
Добавка пред оданочување		8,292	2,458
Корегирана за:			
Амортизација		15,490	18,710
Исправка на вредноста на побарувањата, нето		66	2,312
Расходи за финансирање, нето			4,941
Резервирања/(ослободувања на резервирања) за пензии за вработените и јубилејни награди		116	257
Расходување на основни средства		311	
Кусок/расходување на залихи		2,755	655
Резервации за судски спорови		(106)	372
Оперативна добавка пред промени во обртниот капитал		26,924	29,705
Намалување на залихите		23,100	18,605
(Зголемување)/Намалување на побарувањата од купувачите и останатите побарувања		590	(9,684)
Зголемување/(Намалување) на обврски спрема добавувачи и останати обврски		(66,091)	5,553
Парични текови генериирани од оперативни активности		(15,477)	44,179
Платен данок на добавка		(2,346)	(1,980)
Платени камати, нето		(13,269)	(4,941)
Нето парични текови од оперативни активности		(31,092)	37.258
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на основни средства, нето		(8,488)	15,962
Нето парични текови од инвестициони активности		(8,488)	15,962
Парични текови од финансиски активност			
Приливи од кредити, нет		44,823	22,364
Нето парични текови генериирани од финансиски активности		44,823	22,364
Нето зголемување/(намалување) на пари и парични еквиваленти		5,243	(1,068)
Пари и парични еквиваленти на почетокот од годината		10,390	11,458
Пари и парични еквиваленти на крајот од годината	15	15,633	10,390

Белешките кон финансиските извештаи од страна 7 до 28 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Фруктал Мак Ад-Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото") е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија, со седиште во с. Моране, Студеничани, Скопје.

Мнозински акционер на Друштвото е Фруктал д.д. Ајдовшчина од Република Словенија која има 92,53% сопственост на Друштвото. Крајно матично друштво е Нектар доо, друштво регистрирано во Република Србија.

Основна дејност на Друштвото е производство и продажба на овошен џус, нектар, бебешка храна и безалкохолни пијалоци од брендот на Фруктал. Покрај основната дејност, Друштвото одгледува и обработува свежо овошје.

На 31 декември 2015 година Друштвото има 54 вработени (2014: 56 вработени).

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12,70/13, 119/13, 38/2014, 41/2014,138/14 и 88/15) правните лица во Република Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство ("Службен весник на РМ" 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 јануари 2010 година.

Во периодот заклучно со 31 декември 2009 година во примена беа меѓународните сметководствени стандарди објавени во Службен весник на Република Македонија како што следи:

- На 30 декември 2004 година беа објавени ревидираните Меѓународни сметководствени стандарди, МСС 1 до МСС 39, претходно со важност од 5 ноември 1999 година. Датумот на стапување во сила на сите ревидирани стандарди е 1 јануари 2005 година. Понатаму, Меѓународните сметководствени стандарди МСС 40 и МСС 41 беа објавени и стапија на сила од 1 јануари 2005 година.
- Меѓународниот стандард за финансиско известување МСФИ 1 беше објавен на 10 февруари 2005 година. Датумот на стапување во сила е 17 февруари 2005 година.
- На 29 декември 2005 година беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување, МСФИ 2 до МСФИ 7. Датумот на стапување на сила е 30 декември 2005 година.

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Ставките вклучени во финансиските извештаи на Друштвото се мерени користејќи ја валутата на примарното економско окружување во кое Друштвото ги извршува своите операции (функционална валута) која е македонски денари (МКД). Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари, освен ако не е поинаку наведено. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

**2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
(продолжение)****2.2 Трансакции во странска валута**

Трансакциите во странска валута се префрлени во функционалната валута користејќи ги девизните курсеви на датумот на трансакцијата или вреднувањето во случај кога ставките се повторно мерени. Добивките и загубите од промена на девизни курсеви при срамнување на таквите трансакции и од префрлување на монетарните средства и обврски деноминирани во странски валути по девизните курсеви на крајот на годината се признаени во билансот на успех. Паричните средства и побарувања / обврски исплаќани во странска валута на датумот на изготвувањето на билансот на состојба се претвораат во денари според средниот девизен курс на Народна Банка на Република Македонија важечки на денот на известувањето.

Добивките и загубите од промена на девизните курсеви се презентирани во билансот на успех во линијата "Финансиски приходи" или "Финансиски трошоци".

Следните курсеви се земени при префрлување на салдата на следните валути во Македонски денари на денот на известувањето:

	31 декември 2015	31 декември 2014
ЕУР	МКД 61.5947	МКД 61.4814
УСД	56.3744	50.5604

2.3 Принцип на континуитет

Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2015 година оставари нето добивка после одданочување во износ од 6.550 илјади денари. На 31 декември 2015 година Друштвото има негативен капитал во износ од 52.533 илјади денари и долгочрни обврски во износ од 111.852 илјади денари, од кои 106.315 илјади денари се обврски спрема матичната компанија. Исто така, тековните обврски ги надминуваат тековните средства за 225.665 илјади денари. Од вкупните 368.834 илјади денари тековни обврски, 286.275 илјади денари се обврски спрема матичната компанија.

Способноста на Друштвото да ги подмири своите обврски зависи од континуиранта поддршка на матичната компанија. Матичната компанија ја потврди својата намера да продолжи до го поддржува работењето на Друштвото со писмо на поддршка и го покрива период од најмалку дванаесет месеци по датумот на известување на 31 декември 2015 година. Матичното друштво се обврза врз основа на неговото писмо да даде поддршка на Друштвото во финансирањето на неговите обврски доколку Друштвото нема доволни извори да го стори тоа.

Раководството на Друштвото претпоставува дека зголемувањето на производството, поволните услови за безалкохолни пијалоци и пазарот за сируп, како и постојаното намалување на оперативните трошоци, ќе има позитивно влијание врз деловното работење на Друштвото во подоцнежните периоди. Со оглед на акциониот план и горестоменатите очекувања, раководството претпоставува дека тоа ќе генерира доволно парични приливи за подмирување на тековните обврски и за секојдневните деловни активности на Друштвото.

Земајќи ги во предвид сите овие факти, раководството на Друштвото заклучи дека употребата на принципот на континуитет е соодветна во подготовката на финансиските извештаи и дека нема материјална неизвесност што може да предизвика сомневање во врска со способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на принципот на континуитет.

Овие финансиски извештаи се подгответи врз основа на претпоставката дека Друштвото ќе продолжи да функционира според принципот на континуитет на 31 декември 2015 година и на датумот на издавање на овие финансиски извештаи, земајќи го во предвид горе наведеното и продолжувањето на финансиската поддршка од Матичното друштво.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Признавање на приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходот од продажба на производи и стоки се признава кога ќе бидат исполнети сите од следните услови:

- Друштвото му ги пренело на купувачот значајните ризици и награди од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува ниту континуирана менаџерска инволвираност до степенот кој вообичаено се поврзува со сопственоста, ниту так ефективна контрола над продадените производи;
- Износот на приходот може веродостојно да се измери;
- Веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото; и
- Трошоците кои се направени или треба да бидат направени во врска со трансакцијата можат веродостојно да се измерат.

3.2 Трошоци за камати

Трошоците за камати се признаваат како трошок во периодот во кој што настануваат.

3.3 Наеми

Наемите во кој значителен дел од ризикот и правото на сопственост се задржани од наемодавецот се класифицирани како оперативни наеми. Сите исплати на оперативните наеми се прикажани праволиниски во билансот на успех за периодот на наемот.

3.4 Износи исказани во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се исказуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странски валути се исказуваат во денари на денот на извештајот за финансиската состојба со примена на официјалните курсеви кои важат на тој ден.

Позитивните и негативните курсни разлики, кои произлегуваат од разликите во девизниот курс, се евидентираат во извештајот за финансиската состојба во периодот кога настануваат.

3.5 Даноци

Данок на добивка

Законот за данок на добивка ја одредува даночната основа како разликата помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во согласност со сметководствената регулатива и сметководствените стандарди, презентирани во извештајот за сеопфатна добивка.

Даночната основа е зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и потценетите приходи со поврзаните друштва (приходи од камата и трансферни цени). Непризнаените расходи што не се во склоп на дејноста на компанијата, што не се неопходни за остварување на дејноста и не се резултат од деловните активности на пр. (репрезентација, подароци, менаџерско осигурување и други лични доходи над законски одредените лимити) намалени за даночните одобренија и други даночни ослободувања.

Даночниот период за кој се пресметува данок на добивка е календарската година. Моменталната валидна стапка на данок на добивка е 10%.

Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.5 Даноци (продолжение)

Данок на додадена вредност (продолжение)

- Кога данокот на додадена вредност на набавка на средства или услуги не е надоместлив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средство или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искашани со вклучен износ на данок на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност, побарување од или обврска спрема даночните власти е вклучен како дел од побарувањата или обврските во билансот на финансиската состојба.

3.6 Недвижности, постројки и опрема

Недвижности

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по ревалоризациона вредност која што претставува проценета вредност намалена за акумулираната амортизација и последователните акумулирани загуби поради обезвреднување.

На 30 Ноември 2010, вредноста на недвижноста и опремата беше предмет на процена од страна на независен проценител.

Според сметководствената политика на Друштвото, средствата редовно ќе бидат предмет на процена, секои 3 - 5 години. Извршена е проценка на недвижниот имот со состојба 31.12.2015 година од страна на независен проценител.

Секое зголемување на вредноста на средствата кое потекнува од ревалоризација, се признава во извештајот за сеопфатна добивка, освен во случај кога за истото средство претходно е признаена загуба од ревалоризација во билансот на успех, во кој случај зголемувањето на вредноста се признава во билансот на успех до износот на претходно признаената загуба. Намалувањето на сметководствената вредност како резултат на ревалоризацијата се признава во билансот на успех до износот за кој што загубата ја надминува ревалоризационата резерва, а се однесува на претходна ревалоризација на тоа средство. При отуѓување, ревалоризационите резерви поврзани за конкретното средство предмет на отуѓување, се трансферираат во задржана добивка.

Опрема

Опремата се евидентира по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираниите загуби поради обезвреднување.

Иницијалниот трошок се состои од набавната цена, вклучувајќи и царини, даноци, такси и сите останати трошоци кои директно може да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството. Набавениот софтвер, кој што претставува составен дел од соодветната опрема, се капитализира како дел од таа опрема.

Трошоците за одржување и поправки се признаваат во извештајот на сеопфатна добивка во периодот во кој настанале.

Амортизација

Амортизацијата се пресметува со примена на праволиниска стапка, а со цел да се алоцира набавната или ревалоризираната вредност на недвижностите, постројките и опремата во текот на нивниот проценет век на употреба. Проценетиот корисен век и амортизациониот метод се прегледуваат на крајот на секоја година, со ефектите на сите промени врз проспективни основи.

Годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки се следните:

Градежни објекти	2.5%
Машини	10%
Компјутери	25%
Моторни возила	25%
Останата опрема	20%-25%

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИИ ИНВЕСТИЦИИ
31 декември 2015

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.7 Исправка на вредноста на средствата

За секој период на известување, Раководството ја разгледува сметководствената вредност на материјалните средства. Доколку постојат индикации дека средствата се можеби оштетени, надоместувачката вредност на средството се проценува за да се одреди износот на загубата поради оштетување. Доколку надоместувачката вредност на конкретното средство не може да биде проценета, Друштвото ја проценува надоместувачката вредност на единицата која генерира пари, на којашто поединичното средство и припаѓа.

Надоместувачката вредност е пазарната вредност или вредноста во употреба, во зависност која е поголема. За проценка на вредноста во употреба идните парични текови се дисконтираат до нивната надоместувачка вредност, аплицирајќи ја дисконтната стапка пред оданочување која што ја исказува нето сегашната вредност како и ризикот специфичен за тоа средство.

Доколку надоместувачката вредност на средството (или единицата која генерира пари) е помала од неговата сметководствена вредност, тогаш сметководствената вредност на средството (или единицата која генерира пари) се намалува на неговата надоместувачка вредност. Загуба поради оштетување на средства се признава како трошок во моментот кога настанува.

На последователното корегирање на загубите од исправката, сметководствената вредност на средството (или единицата која генерира пари) е зголемена до проценетата надоместувачка вредност за тоа средство, но не повисока од сметководствената вредност пресметана под претпоставка загубата од оштетување да не била признаена.

На ден 31 декември 2015 година, врз основа на проценка на Раководството на Друштвото, не постојат индикации за обезвреднување на вредноста на основните средства.

3.8 Финансиски инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства и финансиските обврски иницијално се евидентирани по објективната вредност.

3.8.1 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата од купувачите секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањата не можат да се наплатат. Исправката на вредност се евидентира врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Старосната структура користена за проценка на обезвреднувањето на побарувањата е како што следи:

<u>Ден на доспевање</u>	<u>% на исправка</u>
120-180 дена	10%
181- 360 дена	50%
Над 360 дена	100%

Сметководствената вредност на побарувањата од купувачите се намалува преку сметката за исправка на вредноста. Кога едно побарување се смета за ненаплатливо се резервира (отпишува) во корист на сметката за исправка на вредноста. Последователните наплати на побарувањата претходно отпишани се евидентираат преку намалување на сметката за исправка на вредност. Промените во сметководствената вредност на сметката за исправка на вредност се признава во извештајот за сеопфатна добивка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗМЕНАТИ
31 декември 2015

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ САМЕНОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.8 Финансиски инструменти (продолжение)

3.8.2 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може бazo да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

3.8.3 Обврски по кредити

Трошоци за позајмување иницијално се признаваат по нивната објективна вредност намалени за настанатите трошоци поврзани со позајмиците. По почетното признавање, сите каматносни кредити и позајмици последователно се мерат по амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Долгорочните обврски по кредити главно се состојат од кредити деноминирани во ЕУР кои се конвертирани во денари по средниот девизен курс на Народна банка на Република Македонија на датумот на извештајот за финансиската состојба. Сите износи кои доспеваат за плаќањето во период од 12 месеци од денот на извештајот за финансиската состојба се класифицирани како тековни обврски, освен ако Друштвото нема безусловно право да го одложи подмирувањето на обврската.

3.9 Залихи

Залихите се водат по пониската вредност од набавната и нето реализацијоната вредност. Набавната вредност содржи директни и зависни трошоци кои настанале при доведување на залихите во нивната сегашна состојба и на сегашната локација, а се одредува врз основа на методот на пондерирани просечни цени, освен трошокот за сировини и материјали каде се користи ФИФО методот.

Нето реализацијоната вредност претставува проценета продажна вредност намалена за проценетите трошоци за довршување и проценетите трошоци потребни да се изврши продажбата.

3.10 Капитал

Капиталот на Друштвото го сочинуваат:

- основната главнина која е еднаква на номиналната вредност на сите акции (запишан и уплатен капитал);
- зголемување на капиталот по основ на распоредена ревалоризациона резерва, (прокнижен распоред од ревалоризациона резерва од поранешни години) и
- задржана добивка / акумулирани загуби од претходни години.

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од обични акции. Имателите на обични акции имаат право на глас на седница на Собранието на акционери (една акција дава право на еден глас) и право на исплата на дел од добивката (дивиденда).

3.11 Резервирања и потенцијални обврски

Општо

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ја подмири обврската и кога износот на обврската со голема веројатност може да се предвиди.

Признаениот износ како резервирање претставува најдобрата проценка на издатокот неопходен за подмирување на сегашната обврска на датумот на извештајот за финансиска состојба, притоа земајќи ги во предвид сите ризици и неизвесности кои го опкружуваат износот на обврската.

За потенцијалните обврски не се врши резервирање. Потенцијална обврска е можна обврска која произлегува од минат настан и чиешто постоење ќе биде потврдено само со случување или не - случување на еден или повеќе неизвесни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото, или сегашна обврска која произлегува од минат настан но не е признаена, бидејќи не е веројатно дека ќе има одлив на ресурси кои вклучуваат економски користи за исплата на таа обврска или не може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**3.11 Резервирања и потенцијални обврски (продолжение)****Отпремнини за пензионирање и јубилејни награди**

Друштвото учествува во пензиското фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на пензиските планови.

Друштвото, исто така, исплаќа двојкратен износ од просечно исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија или договорна отпремнина по програма за технолошки вишок, како и јубилејни награди во зависност од годините на служба на работникот во износ од една до две просечни плати. Овие обврски се пресметани од страна на независни актуари со употреба на методата на проектирана кредитна единица.

3.12 Компаративи

Изгтувањето и презентацијата на финансиските извештаи се конзистентни со претходната година. Каде што е неопходно, споредливите податоци се променети за да се усогласат со промените во презентацијата на тековната година. Овие рекласификацији не резултираат со значајни промени во содржината и формата на финансиските информации презентирани во финансиските извештаи.

3.13 Настани после датумот на известување

Настаните после датумот на известувањето, кои обезбедуваат евидентија за состојбата која постои на датумот на известувањето, се третираат како корективни настани во овие финансиски извештаи. Оние кои се индикативни на состојбата која произлегува после датумот на известувањето имаат третман на некорективни настани.

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА НЕСИГУРНОСТ ВО ПРОЦЕНКИТЕ

Во примената на сметководствените политики на Друштвото, раководството треба да донесе одредени пресуди, проценки и претпоставки за сметководствената вредност на средствата и обврските кои не се лесно воочливи од другите извори. Проценките и придржните претпоставки се базирани на претходни искуства и други фактори кои се смета дека се релевантни. Реалните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на датумот на извештајот за финансиската состојба, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни корекции на сметководствената вредност на средствата и обврските во текот на наредната финансиска година.

4.1 Амортизација и депрецијација и применети амортизациони стапки

Пресметувањето на депрецијацијата и амортизацијата, како и депреционите и амортизационите стапки се базирани на економскиот животен век на имотот, опремата и нематеријалните средства. Еднаш во годината, Друштвото го прегледува корисниот животен век базиран на тековните проценки.

4.2 Исправка на вредноста на побарувањата

Пресметката на исправка на вредноста на спорните побарувања се заснова на проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат договорните обврски. Проценката се заснова на анализи на старосната структура на побарувањата, историските отписи, бонитетот на клиентите како и промените во условите за продажба, идентификувани по утврдувањето на соодветноста на исправката на вредноста на сомнителните побарувања. Ова ги вклучува и претпоставките за идното однесување на клиентите и резултирачките идни наплати. Раководството верува дека дополнителна исправка на вредноста, освен за резервирањата кој се веќе прикажани во финансиските извештаи, не е потребна.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗМЕНАТИ
31 декември 2015

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА НЕСИГУРНОСТ ВО ПРОЦЕНКИТЕ (продолжение)

4.3 Објективна вредност

Објективната вредност на финансиските инструменти, за која нема активен пазар, е одредена со примена на соодветни методи на вреднување. Друштвото го применува сопственото професионално расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки.

Политика на Друштвото е да ги обелодени информациите за објективната вредност на тие компоненти од средствата и обврсите за кои постојат котирани цени и за тие за кои објективната вредност може да биде материјално различна од евидентираната вредност. Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски, со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може соодветно и веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Раководството ја проценува целосната изложеност на ризици, и во случаи кога проценките за објективната вредност на средствата не се реализираат, се признава резервација. Мислење на Раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2015	2014
Приходи од продажба на домашен пазар	157,891	150,908
Приходи од продажба на странски пазар	148,978	189,824
Одобрени попусти на купувачи	(30,327)	(25,229)
	276,542	315,503

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2015	2014
Приходи од продажба на материјали	1,033	5,883
Приходи од маркетинг поддршка	5,228	5,550
Примени книжни одобренија	41	223
Приходи од отпис на обврски и наплатени отпишани побарувања	3,136	3,621
Приходи од вредносно усогласување на залихи	497	136
Вишоци по попис	442	958
Приходи од продажба на опрема	154	-
Приходи од продажба на амбалажа и полу-производи	7,638	1,615
Приходи од услужно полнење и приходи поврзани со услужно полнење	1,605	7,889
Приходи од укинување резервирани трошоци за судски спорови	109	-
Останати приходи	2,532	4,818
	22,415	30,693

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗДЕЛИВИ
31 декември 2015**

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СУРОВИНИ

Потрошени материјали
Отпис на сите инвентар

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	2014
	2015	
Потрошени материјали	179,694	198,563
Отпис на сите инвентар	56	53
	179,750	198,616

8. ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА И УСЛУГИ

Транспортни трошоци
Трошоци за маркетинг
Репрезентации и спонзорства
Потрошена енергија
Трошоци за одржување
Наемници
Осигурување
Банкарски трошоци
Комунални услуги
Шпедиторски услуги
Интелектуални услуги
Обезбедување на објектите
Трошоци за санитарни контроли
Останати услуги

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	2014
	2015	
Транспортни трошоци	1,672	1,972
Трошоци за маркетинг	4,585	11,959
Репрезентации и спонзорства	598	2,921
Потрошена енергија	7,208	7,997
Трошоци за одржување	8,462	7,757
Наемници	7,414	9,501
Осигурување	419	454
Банкарски трошоци	598	865
Комунални услуги	4,610	5,407
Шпедиторски услуги	870	1,108
Интелектуални услуги	287	658
Обезбедување на објектите	1,275	1,176
Трошоци за санитарни контроли	132	248
Останати услуги	1,143	1,627
	39,273	53,650

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Бруто плати за вработените
Дневници за службени патувања
Надоместоци за членовите на Управен и Надзорен Одбор
Отпремници
Регреси за годишен одмор
Останати трошоци за вработените
Резервирања за пензии за вработените
Резервирања за јубилејни награди

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	2014
	2015	
Бруто плати за вработените	25,295	27,753
Дневници за службени патувања	193	318
Надоместоци за членовите на Управен и Надзорен Одбор	644	572
Отпремници	222	-
Регреси за годишен одмор	567	535
Останати трошоци за вработените	94	706
Резервирања за пензии за вработените	96	123
Резервирања за јубилејни награди	20	134
	27,131	30,141

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗМЕНITАИ
31 декември 2015

10. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ

	Во илјади денари	Години што завршуваат на 31	
	декември,	2015	2014
Лиценци	6,270	6,812	
Трошоци за адвокатски, нотарски и ревизорски услуги	1,730	1,031	
Резервации за судски спорови	-	372	
Задржан данок од добивка	443	815	
Останати индиректни даноци	85	85	
Кусоци на залихи	45	656	
Расход на залихи	2,770	4,797	
Капитална загуба од продажба на опрема	237	13	
Вредносно усогласување на недвижности	74	-	
Трошоци од минати години	-	318	
Останати трошоци	256	775	
	11,910	15,674	

11. ДАНОК НА ДОБИВКА

- a) Главните компоненти на данок на добивка признаени во извештајот за сеопфатна добивка и останата сеопфатна добивка се следните:

	Во илјади денари	Години што завршуваат на 31	
	декември,	2015	2014
Тековен данок на добивка, признаен во извештајот за сеопфатна добивка	1,742	2,559	
Одложен данок на добивка, признаен во останатата сеопфатна добивка	-	-	
	1,742	2,559	

- b) Усогласувањето на данокот на добивка е како што следува:

	Во илјади денари	Години што завршуваат на 31	
	декември,	2015	2014
Добивка пред оданочување	8,292	2,458	
Даночни непризнати расходи	10,764	23,135	
Намалување на даночна основа	(1,635)	-	
Даночна основа	17,421	25,593	
Данок на добивка	1,742	2,559	
Вкупно	1,742	2,559	

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2015 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на даночната основица којашто е составена од остварената добивка зголемена за износот на непризнати расходи за даночни цели и намалена за износот на приходи коишто се одбитна ставка во даночната основица.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗМЕНАТИ
31 декември 2015

11. ДАНОК НА ДОБИВКА (продолжение)

в) Признаените одложени даночни средства и даночни обврски се следните:

	<u>31 Декември, 2015</u>			<u>31 Декември, 2014</u>		
	<u>Средства</u>	<u>Обврски</u>	<u>Нето</u>	<u>Средства</u>	<u>Обврски</u>	<u>Нето</u>
Признаени во:						
Останатата сеопфатна добивка:						
Добивка од ревалоризација на недвижности		3,924	(3,924)	-	3,924	(3,924)
		<u>3,924</u>	<u>(3,924)</u>	<u>-</u>	<u>3,924</u>	<u>(3,924)</u>

11.

г) Признаените одложени даночни средства и даночни обврски се следните:

	<u>Во илјади денари</u>			
	<u>Салдо 1 Јануари</u>	<u>Добивка/ загуба за годината</u>	<u>Главнина</u>	<u>Салдо 31 Декември</u>
31 Декември 2014				
Одложени даночни обврски				
Добивка од ревалоризација на недвижности		(3,924)	-	-
	<u>(3,924)</u>			<u>(3,924)</u>
31 Декември 2015				
Одложени даночни обврски				
Добивка од ревалоризација на недвижности		(3,924)	-	-
	<u>(3,924)</u>			<u>(3,924)</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИЈСКИТЕ ПОДАРКАИ
31 декември 2015

12. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	<u>Земјите</u>	<u>Градински објекти</u>	<u>Опрема</u>	<u>Биспошки средства</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна/ревалоризирана вредност					
На 1 јануари 2015	116,549	114,364	268,857	650	500,420
Набавки	-	-	8,019	469	8,488
Ревалоризација	242	61,804	-	-	62,046
Продажба и расходувани	-	(380)	(2,176)	-	(2,556)
На 31 декември 2015	116,791	175,788	274,700	1,119	568,398
Исправка на вредност					
На 1 јануари 2015	-	32,125	218,067	5	250,197
Амортизација за годината	-	2,859	12,566	65	15,490
Ревалоризација	-	20,046	-	-	20,046
Продажба/расход	-	(143)	(2,176)	-	(2,319)
На 31 декември 2015	-	54,887	228,457	70	283,414
Нето сметководствена вредност					
На 31 декември 2015	116,791	120,901	46,243	1,049	284,984
На 31 декември 2014	116,549	82,239	50,790	645	250,223

Со состојба 31.12.2015 година извршена е проценка на земјиштето и зградите на друштвото од страна на независни проценители. Како резултат на проценката нето сметководствената вредност на земјиштето се зголеми за 242 илјади денари, а кај зградите за 41,832 илјади денари или вкупно ревалоризационен вишок признаен преку останатата сеопфатна добивка во вкупен износ од 42,074 илјади денари.

Кај дел од зградите проценетата вредност беше помала од сметководствената вредност за 74 илјади денари и овој износ беше признаен како трошок во извештајот за сеопфатна добивка за годината.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИЈСКИТЕ ПОМЕШТАНИ
31 декември 2015

13. ЗАЛИХИ

	Во илјади денари	Во илјади денари
	31 декември 2015	31 декември 2014
Сировини и материјали	22,167	32,075
Недовршено производство	9,463	8,773
Готови производи	25,673	37,221
Трговски стоки	208	215
Исправка на вредноста на запасите	<u>(1,416)</u>	<u>(1,913)</u>
	56,095	76,371
Ситен инвентар	2,610	2,590
Исправка на вредноста на ситниот инвентар	<u>(2,610)</u>	<u>(2,581)</u>
	<u>56,095</u>	<u>76,380</u>

Движењето на исправката за залихите е како што следи:

	Во илјади денари	Во илјади денари
	Години што завршуваат на 31 декември, 2015	2014
На 1 јануари	1,913	2,568
Намалување на исправката на вредност поради обезвреднување	(497)	(655)
Дополнителна исправка на вредност поради обезвреднување	<u>1,416</u>	<u>1,913</u>

14. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади денари	Во илјади денари
	31 декември 2015	31 декември 2014
Побарувања од купувачи од земјата	68,940	52,228
Побарувања од купувачи од странство	35,539	47,189
Намалено за исправка на сомнителни и спорни побарувања	<u>(36,038)</u>	<u>(37,631)</u>
	68,441	61,786
Побарување за платени депозити за царина	-	2,430
Побарување за повеќе платен ДДВ	694	2,336
Однапред платени трошоци	375	833
Други побарувања	1,479	1,181
Намалено за исправка на сомнителни и спорни побарувања	<u>(152)</u>	<u>(127)</u>
	<u>70,837</u>	<u>68,439</u>

Движењето на исправката за сомнителни и спорни побарувања е како што следи:

	Во илјади денари	Во илјади денари
	Години што завршуваат на 31 декември, 2015	2014
На 1 јануари	37,759	35,320
Дополнителна исправка на вредност поради обезвреднување	66	2,439
Ослободување на исправка на вредност	<u>(1,635)</u>	
Останато	<u>36,190</u>	<u>37,759</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИЈНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
31 декември 2015

15. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	31 декември	31 декември
	2015	2014	
Пари во банка:			
- во денари	6,892	8,114	
- во странска валута	8,733	2,253	
Пари во благајна:			
- во денари	8	23	
	15,633	10,390	

16. ОСНОВНА ГЛАВНИНА**а) Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2015 и 2014 се состои од 912,023 целосно уплатени обични акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција. Во 2014 година Фруктал Ајдовшчина ги откупи 29,507 приоритетни кумулативни акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција од Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија и истите се конвертираа во обични акции. Сопствениците на обични акции имаат право на повремена дивиденда и имаат право на еден глас по акција на Генералното Собрание на Друштвото, како и право на еднакво учество во случај на ликвидација на Друштвото.

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2015 и 31 декември 2014 е како што следи:

	Број на акции		Во %	
	31 декември 2015	31 декември 2014	31 декември 2015	31 декември 2014
Фруктал Ајдовшчина	871,195	871,195	92,53%	92,53%
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија				
- приоритетни акции	-	-	-	-
Останато	70,335	70,335	7,47%	7,47%
	941,530	941,530	100%	100%

Во Централниот депозитар за хартии од вредност на име на Друштвото запишани се 3,816 обични акции. Истите не претставуваат сопствено откупени акции, туку се привремено евидентирани на име на Друштвото со оглед дека не се ажурирани персоналните податоци за иматели - физички лица за овој број на акции.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИЈСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

17. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ ПРЕДИТИ

Кредитор	Тековен датум 2015	Тековен дел 2014	Нетеко- вен дел 2015	Нетеко- вен дел 2014	Во илјади денари Каматна стапка	Доспева- ње
Фруктат д.д., Словенија						
Дог. на 649,766 евра	6,114	-	33,908	-	3-месечен EURIBOR + 3,25	01.01.2022
Дог. на 1,410,657,96 евра	14,482 <u>20,596</u>	- -	72,407 <u>106,315</u>	86,729 <u>86,729</u>	3-месечен EURIBOR + 3,25	01.12.2021
Вкупно:	20,596	-	106,315	86,729		

18. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПЕНЗИИ И ЈУБИЛЕЈНИ НАГРАДИ

	Во илјади денари 31 декември 2015	Во илјади денари 31 декември 2014
Оберски во билансот на состојба за: Отпремници и јубилејни награди	1,613	1,497
Приход / (трошок) во билансот на успех за: Отпремници и јубилејни награди	(116)	(257)

Движењето на резервирањата за пензии и јубилејни награди е како што следи:

	Во илјади денари Година што завршува на 31 декември, 2015	Во илјади денари Година што завршува на 31 декември, 2014
На 1 јануари Резервации во годината	1,497 116	1,240 257
На 31 декември	1,613	1,497

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИЈСКИТЕ ПОМЕТКИ
31 декември 2015

19. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари	Во илјади денари
	31 декември 2015	31 декември 2014
Обврски кон добавувачи од странство	319,756	369,934
Обврски кон добавувачи од земјата	11,985	17,912
Пресметани обврски по работи на купувачи	3,455	7,392
Пресметани камати по кредити	355	9,453
Обврски за камати	1,373	1,373
Примени аванси од купувачите	1,085	207
Обврски спрема вработени	2,054	2,267
Обврски од даноци	1,979	1,840
Краткорочни кредити кон добавувачи	3,658	-
Останати обврски	1,341	2,755
	347,041	413,133

20. РЕЗЕРВИРАЊА

Резервирањата во износ од 1,197 илјади денари 31 декември 2015 (2014: 1,306 илјади денари) во целост се однесуваат на резервации по судски спорови, за кои раководството смета дека е веројатен одлив на економски ресурси.

21. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СТРАНИ

	Во илјади денари	Во илјади денари
	31 декември 2015	31 декември 2014
Продажби на:		
Фруктал д.д., Ајдовшчина, Словенија	15,759	38,053
Нецтар, Србија	15,759	38,053
Набавки од:		
Фруктал д.д., Ајдовшчина, Словенија	15,534	24,639
Нецтар , Србија	30,485	45,252
Хеба, Србија	467	722
Југоинспект, Србија	256	-
	46,742	70,613
Трошоци за камата:		
Фруктал д.д., Ајдовшчина, Словенија	4,132	4,085
	4,132	4,085
Износ што се должи на:		
Фруктал д.д., Ајдовшчина, Словенија	392,590	396,655
Нецтар , Србија	15,761	23,317
Хеба, Србија	356	1,046
Југоинспект, Србија	256	-
	408,963	421,018
Износ што се должи од:		
Нецтар , Србија	4,315	6,611

Фруктал д.д., Ајдовшчина има 92.53% сопственост над Друштвото. Друштвото набавува сокови и сирупи од Фруктал д.д. Ајдовшчина. Фруктал д.д. Ајдовшчина во текот на 2011 година стана дел од Групацијата Нектар. Во текот на 2012 година Друштвото почна да остварува меѓусебни трансакции со Нецтар, Србија преку набавка и продажба на сировини, како и продажба на готови производи.

Друштвото стапува во трансакции со горенаведените поврзани страни врз основа на меѓусебно договорени услови.

Вкупните исплати на клучниот раководен кадар на Друштвото изнесуваат 4.559 илјади денари (2014: 4.312 илјади денари).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
31 декември 2015

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Управување со капиталниот ризик

Друштвото управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина врз основа на принципот на континuitет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина. Капиталната структура на Друштвото се состои од долгови, кои ги вклучуваат кредитите обелоденети во белешката 17, парите и паричните еквиваленти и вкупната главнина која припаѓа на акционерите составена од основна главнина, резерви и акумулирана загуба.

Раководството ја анализира капиталната структура на месечна основа. Како генерално правило, набавките на нетековните средства се финансираат од долгочини кредити обезбедени преку банки и се најчесто гарантирани од матичното друштво или други друштва на Групацијата, како и кредити од матичното друштво.

Показателот на задолженост на крајот на годината е како што следи:

	Во илјади денари	31 декември	31 декември
	2015	2014	
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	127,266	96,182	
Обврски по краткорочни кредити од добавувачи	3,658	-	
Пари и парични еквиваленти	<u>(15,633)</u>	<u>(10,390)</u>	
Нето долг	115,291	85,792	
Вкупна главнина	(52,533)	(101,157)	
Нето показател на задолженост	3.195	(1.85)	

Категории на финансиски инструменти

	Во илјади денари	31 декември	31 декември
	2015	2014	
Финансиски средства			
Побарувања од купувачи, нето	68,441	61,786	
Пари и парични еквиваленти	<u>15,633</u>	<u>10,390</u>	
	<u>84,074</u>	<u>72,176</u>	
Финансиски обврски			
Обврски по долгочини кредити	127,266	96,182	
Обврски по краткорочни кредити од добавувачи	3,658	-	
Обврски кон добавувачи	<u>331,741</u>	<u>387,847</u>	
	<u>462,665</u>	<u>484,029</u>	

Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (валутен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ризик на ликвидност. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за да ги намали овие ризици, бидејќи таквите инструменти не се применуваат во Република Македонија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
31 декември 2015

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и каматни стапки (види подолу). Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

Управување со девизниот ризик

Друштвото врши трансакции деноминирани во странски валути заради набавка на материјали, стоки и опрема, продажба на своите производи, обезбедување кредити и давање позајмици. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за да ги намали овие ризици, бидејќи таквите инструменти не се применуваат во Република Македонија. Според тоа, Друштвото е изложено на потенцијален ризик од можните флукутации на курсевите на странските валути и нема средства со кои би го намалила истиот.

За да ја намали изложеноста на овој ризик, Друштвото одржува доволна количина на готовина во странска валута на сметка во банка за плаќање на тековните обврски кон добавувачите во странска валута.

Друштвото презема одредени трансакции деноминирани во странска валута. Изложеноста на промена на девизните курсеви се мери во рамките на параметрите на одобрените политики. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странска валута на датумот на известување е како што следува:

	СРЕДСТВА		Во илјади денари		
	31 декември 2015	31 декември 2014	ОБВРСКИ	31 декември 2015	31 декември 2014
Состојба во евра	44,272	49,442	448.617	463.017	
Состојба во долари	-	-	2,066	3,100	
Состојба во денари	75,840	60,365	11,982	17,912	
Вкупно, бруто	120,112	109,807	462,665	484.029	

Следната табела детално ја прикажува анализата на сензитивноста на Друштвото на 10% зголемување и намалување на паричната единица - денарот ("ПЕ") во споредба со соодветна странска валута. 10% претставува стапката на сензитивност која се применува при известување за ризикот од промена на девизните курсеви интерно за потребите на клучниот раководен персонал и истата претставува проценка на раководството за промена на курсот на странската валута со разумна веројатност. Анализата на сензитивност ги вклучува единствено монетарните стапки деноминирани во странски валути на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странските валути за 10%. Позитивниот износ подолу означува намалување на загубата и останатиот капитал во случај доколку денарот (ПЕ) ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 10%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 10%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Намалување за 10% на ПЕ		Зголемување за 10% на ПЕ	
	Во илјади денари 2015	2014	Во илјади денари 2015	2014
(Загуба)/Добивка за годината	(40,641)	(41,668)	40.641	41.668

Сензитивноста на Друштвото на странска валута е значително променета во споредба со претходната година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
31 декември 2015

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на **каматниот ризик** преку кредитите со променлива каматна стапка. Паричните средства во банка се каматоносно финансиско средство, но заради незначителните каматни стапки кои ги носи ова средство, истото се смета за некаматоносно средство. Друштвото се справува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со комерцијалните банки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски на крајот на годината е како што следи:

	Во илјади денари	31 декември	31 декември
	2015	2014	
Финансиски средства			
<i>Некаматоносни :</i>			
Побарувања од купувачи	68,441	61,786	
Пари и парични еквиваленти	<u>15,633</u>	<u>10,390</u>	
	<u>84,074</u>	<u>72,176</u>	
Финансиски обврски			
<i>Некаматоносни :</i>			
Обврски кон добавувачи	331,741	387,847	
Обврски за камати	355	9,453	
<i>Променлива каматна стапка:</i>			
Обврски по краткорочен кредит од добавувачи	3,658	-	
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	<u>126,911</u>	<u>86,729</u>	
	<u>462,665</u>	<u>484,029</u>	

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на извештајот за финансиската состојба. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2 процентни поени, а сите други варијабли непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 би била повисока, односно пониска за 7,652 илјади денари (2014: 1,735 илјади денари). Осетливоста на Друштвото на ризикот од промена на каматните стапки е значително променета за годината која завршува на 31 декември 2015 година како резултат на зголеменот ниво на позајмици.

Управување со кредитниот ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот кога другата страна нема да ги исполнi своите договорни обврски, што ќе резултира со финансиски загуби за Друштвото. Побарувањата од купувачи на Друштвото не се обезбедени со колатерал.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
31 декември 2015

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со кредитниот ризик

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2015 година е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Во илјади денари Нето изложеност
Недоспеани побарувања	63,506	-	63.506
Доспеани, но не оштетени побарувања	4,935	-	4.935
Доспеани и оштетени побарувања	36,038	(36.038)	-
	104,479	(36.038)	68.441

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2014 година е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Во илјади денари Нето изложеност
Недоспеани побарувања	49,542	-	49,542
Доспеани, но не оштетени побарувања	12,244	-	12,244
Доспеани и оштетени побарувања	37,631	(37,631)	-
	99,417	(37,631)	61,786

Недоспеани побарувања

Недоспеаните побарувања во износ од 63,506 илјади денари (2014: 49,542 илјади денари) во целост се однесуваат на побарувања по основ на продажби во текот на месец декември 2015 година. Овие побарувања достасуваат за наплата 15 дена по датумот на фактуирањето.

Доспеани, но неоштетени побарувања

Старосната структура на доспеаните, но неоштетените побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2015 и 2014 е како што следи:

	Во илјади денари 31 декември 2015	Во илјади денари 31 декември 2014
до 30 дена	2,513	12,229
од 31 до 60 дена	158	7
од 61 до 90 дена	1,197	5
од 91 до 365 дена	1,067	3
над 365 дена	-	-
	4,935	12,244

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
31 декември 2015

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Ликвидносен ризик

Крајната одговорност за управување со ризикот на ликвидност е на раководството на Друштвото и на раководството на крајното матично друштво кои имаат изградено соодветна рамка за управување со овој ризик, преку која управуваат со краткорочните и среднорочните средства како и со барањата за управување со ликвидноста. Друштвото управува со ризикот на ликвидност преку обезбедување на доволна количина на резерви на пари да ги исплати обврските кон трети страни. Во секое време, Друштвото може да повлече дополнителни средства од матичното друштво за да го намали понатамошниот ризик на ликвидност.

Најголем дел од обврските кон добавувачи и другите обврски достасуваат во период од 1 до 3 месеци, а кредитите достасуваат во согласност со договорените рокови со матичното друштво.

Следните табели детално ја прикажуваат преостаната договорна доспеаност на финансиските обврски. Табелите се изгответи врз основа на недисконтираните парични текови на финансиските обврски.

	Во илјади денари 31 декември 2015				
	Помалку од 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	12-36 месеци	над 36 месеци
Обврски кон добавувачи	331,741	-	-	-	-
Обврски по краткорочен кредит од добавувачи	954	944	1.859	-	-
Обврски по кредити и камати	355	6,313	18,673	47,846	66,457
	333,050	7,257	20,532	47,846	66,457
					475,142
	Во илјади денари 31 декември 2014				
	Помалку од 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	12-36 месеци	над 36 месеци
Обврски кон добавувачи	387,847	-	-	-	-
Обврски по кредити и камати	9,453	714	2,141	19,741	75,597
	397,300	714	2,141	19,741	75,597
					495,493

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот начин:

- Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се трува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
- Објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на деривативните инструменти) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични инструменти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)

Сметководствена вредност во споредба со објективната вредност

Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност на 31 декември 2015 и 2014 година е како што следи:

	31 декември 2015	Објективна вредност	Во илјади денари	
	Сметковод. вредност		31 декември 2014	Сметковод. вредност
Финансиски средства				
Побарувања од купувачи	68,441	68,441	61,786	61,786
Пари и парични еквиваленти	15,633	15,633	10,390	10,390
	84,074	84,074	72,176	72,176
Финансиски обврски				
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	127,266	127,266	96,182	96,182
Обврски за краткорочен кредит од добавувачи	3,658	3,658		
Обврски кон добавувачи	331,741	331,741	387,847	387,847
	462,665	462,665	484,029	484,029

Претпоставки користени при одредување на објективна вредност на финансиски средства и обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на центите од тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата од купувачите и обврските спрема добавувачите не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

23. ДАНОЧЕН РИЗИК

Македонската даночна легислатива е предмет на различни интерпретации и чести измени. Како резултат на тоа, одредени трансакции можат да бидат предмет на даночна контрола од која можат да произлезат дополнителни даноци, казни и камати кои можат да бидат материјални. Документацијата на Друштвото може да биде предмет на даночна и царинска контрола за период од пет години. Според проценките на раководството на Друштвото не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

24. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Не постојат материјално значајни настани што се случиле после датумот на известување, а кои би требало да се обелоденат во финансиските извештаи на Друштвото.

ФРУКТАЛ МАК АД, Скопје

**Годишен извештај
за годината што завршува на
31 декември 2015**

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
31 декември 2015

СОДРЖИНА

	Страна
1. Општи информации	1
2. Главни фактори и околности коишто влијаеле на определувањето на работењето на Друштвото	
2.1 Промени во опкружувањето во чиишто рамки друштвото дејствува	
2.2 Одговорот на друштвото на промените и нивното влијание	
3. Политиката на вложувања за одржување и за поддршка на успешноста во работењето на друштвото	2
3.1 Политика на дивиденди	
3.2 Управување со ризикот на капиталот	3
3.3 Извори на средства на друштвото	
3.4 Политиката на односот на долгочиниот долг спрема основната главнина	4
4. Големи зделки и зделки со заинтересирана страна	
4.1 Големи зделки	5
4.2 Зделки со заинтересирана страна	
5. Средствата на друштвото чијашто вредност не е одразена во билансот на состојбата според меѓународните сметководствени стандарди	6
6. Изгледите за идниот развој на друштвото и неговиот деловен потфат	
7. Активностите во сферата на истражувањето и развојот	
8. Примања на извршни членови на одборот на директори и управниот одбор	
9. Примања на неизвршни членови на одборот на директори и членовите на надзорниот одбор	

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
31 декември 2015
(сите износи се искажани со шест десетци)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Фруктатл Мак АД-Скопје (во поимотскиот текст "Друштвото") е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија, со седиште во с. Моране, Студеничани, Скопје.

Мнозински акционер на Друштвото е Фруктатл д.д Ајдовшчина од Република Словенија која има 92,53% сопственост на Друштвото. Во 2014 година Фруктатл Ајдовшчина ги откупи 29,507 приоритетни кумулативни акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција од Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија и истите се конвертираа во обични акции. Крајно матично друштво е Нектар доо, друштво регистрирано во Република Србија.

Основна дејност на Друштвото е производство и продажба на овошен цус, нектар, и безалкохолни пијалаци од брендот на Фруктатл и Нектар. Покрај основната дејност, Друштвото одгледува и обработува свежо овошје.

На 31 декември 2015 година Друштвото има 54 вработени (2014: 56 вработени).

2. ГЛАВНИ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИШТО ВЛИЈАЕЛЕ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

Во текот на 2015 година Друштвото работеше со добивка, при што е остварена добивка после оданочување во износ од 6,550 илјади денари.

Карактеристично за 2015 година е тоа што и покрај намалувањето на приходите од продажба на странските пазари, односно намалувањето на приходите од работењето за 11,35% во однос на претходната година, сепак поради намалувањето на расходите од работењето за 12,21% во однос на претходната година, исказан е позитивен резултат за деловната година.

Намалувањето на трошоците од работењето видливо е во скоро сите сегменти (трошоци за сировини и други материјали, услуги, амортизација, трошоци за вработени и сл.) што зборува за рационално однесување во услови на намалување на обемот на продажбата.

2.1 ПРОМЕНИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО ВО ЧИИШТО РАМКИ ДРУШТВОТО ДЕЈСТВУВА

Постоечката економска криза во Европа, а со тоа во Р. Македонија и земјите во регионот каде најмногу е насочена реализацијата.

2.2 ОДГОВОРОТ НА ДРУШТВОТО НА ПРОМЕНите И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ

Подобрување на економичноста на работењето преку рационализација на набавките и користењето на внатрешните резерви.

3. ПОЛИТИКА НА ВЛОЖУВАЊА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗА ПОДДРШКА НА УСПЕШНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

Друштвото ги следи трендовите на домашниот пазар, сите промени, сите движења и соодветно се прилагодува преку прилагодување - измена на своите политики на барањата на пазарот.

Континурано вложува во набавка на најнова опрема, со цел унапредување и успешно работење.

3.1 ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ

Друштвото оваа година оствари позитивен финансиски резултат – добивка. Добивката ќе биде искористена за покривање на акумулираната загуба.

3.2 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ НА КАПИТАЛОТ

Друштвото управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина врз основа на принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
31 декември 2015
(сите износи се искажани со ~~шумадијски денари~~)

3.3 ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА ДРУШТВОТО

Капиталната структура на Друштвото се состои од долгови, кои ги вклучуваат кредитите, парите и паричните еквиваленти и вкупната главнина која припаѓа на акционерите составена од основна главнина, резерви и акумулирана загуба.

3.4 ПОЛИТИКАТА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Раководството ја анализира капиталната структура на месечна основа. Како генерално правило, набавките на нетековните средства се финансираат од долгорочни кредити обезбедени преку банки и се најчесто гарантирани од матичното друштво или други друштва на Групацијата.

Показателот на задолженост на крајот на годината е како што следи:

	31 декември 2015	31 декември 2014
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	130,923	96,183
Пари и парични еквиваленти	(15,633)	(10,390)
Нето долг	115,290	85,793
Вкупна главнина	(52,533)	(101,157)
Нето показател на задолженост	(-2.19)	(-0.85)

4. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

4.1 ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ

Согласно Законот за трговски друштва во кој се дефинира поимот голема зделка ги опфаќа трансакциите кои надминуваат 20% од сегашната вредност на вкупните средства на друштвото во облик и форма на позајмици, кредити, гаранции, хипотеки. Друштвото во текот на 2014 немаше трансакции од таков вид и обем.

4.2 ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

Согласно Законот за трговски друштва во кој се дифинира поимот заинтересирана страна со кој се опфатени сите трансакции (вклучувајќи, без ограничување, заем, кредит, залог или гаранција) во која заинтересираната страна е член на орган на управување, односно надзорниот одбор или управителот, вклучувајќи ги и раководните лица, или акционер на друштвото кој заедно со поврзаните лица поседуваат 20% или повеќе проценти од акциите со право на глас на друштвото или лице кое има овластување да дава упатства на друштвото што се задолжителни, се смета за зделка со заинтересирана страна и се извршува од страна на друштвото во постапка.

Салдата и трансакциите со поврзани страни за годината што завршува на 31 декември 2015 и 2014 година се прикажани во следнива табела:

4.2 ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА (продолжение)

	31 декември 2015	31 декември 2014
Продажби на:		
Фруттал д.д., Јадовщина, Словенија	-	38,053
Неџтар, Србија	15,759	38,053
Набавки од:		
Фруттал д.д., Јадовщина, Словенија	15,534	24,639
Неџтар , Србија	30,485	45,252
Хеба, Србија	467	722
Југоинспект, Србија	256	-
	46,742	70,613
Трошоци за камата:		
Фруттал д.д., Јадовщина, Словенија	4,132	4,085

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

31 декември 2015

(сите износи се изкажани во шефки денари)

Износ што се должи на:	4,132	4,085
Фруктал д.д., Ајдовишчина, Словенија	392,590	396,655
Нецтар , Србија	15,761	23,317
Хеба, Србија	356	1,046
Југоинспект, Србија	256	-
	<u>408,963</u>	<u>421,018</u>
Износ што се должи од:	<u>4,315</u>	<u>6,611</u>
Нецтар , Србија		

Фруктал д.д., Ајдовишчина има 92.53% сопственост над Друштвото. Друштвото набавува сокови и сирупи од Фруктал д.д. Ајдовишчина. Фруктал д.д. Ајдовишчина во текот на 2011 година стана дел од Групацијата Нектар. Од 2012 година Друштвото почна да остварува меѓусебни трансакции со Нецтар, Србија преку набавка и продажба на сировини, како и продажба на готови производи.

Друштвото стапува во трансакции со горенаведените поврзани страни врз основа на меѓусебно договорени услови.

5. СРЕДСТВАТА НА ДРУШТВОТО ЧИЈАШТО ВРЕДНОСТ НЕ Е ОДРАЗЕНА ВО БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА СПОРЕД МЕЃУНАРОДНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ

На 31 декември 2015 година сите средства на Друштвото се признаени во билансот на состојбата на Друштвото во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување кои се применуваат во Република Македонија.

6. ИЗГЛЕДИТЕ ЗА ИДНИОТ РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО И НЕГОВИОТ ДЕЛОВЕН ПОТФАТ

За 2016 година планирано е зголемување на обемот на продажбата и остварување позитивен финансиски резултат.

7. АКТИВНОСТИТЕ ВО СФЕРАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ

Друштвото нема издатоци за истражување и развој на нови технологии

8. ПРИМАЊА НА ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И УПРАВНИОТ ОДБОР

Годишните бруто примања (плати и накнади за членство во УО) за 2015 година изнесуваат:


- Зоран Ѓуриќ (Претседател на УО и генерален директор) 2,894,726,00 денари
- Јасмина Петрова (Раководител на набавка и член на УО) 774,301,00 денари
- Илија Видоеvски (Раководител на економика и член на УО) 889,826,00 денари

9. ПРИМАЊА НА НЕИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР

Не е вклучена ниту исплатена надокнада во 2015 година за членовите на Надзорниот Одбор.

Генерален директор

Зоран Ѓуриќ



ЕМБС: 04808240

Целосно име: ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук с.Моране Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2015

Листа на прикачени
документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2060	- 10.32 - Производство на сокови од овошје и зеленчук	332.790.652,00			

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	284.984.028,00			250.222.869,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	0,00			0,00
3	-- Издатоци за развој	0,00			0,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	0,00			0,00
5	-- Гудвил	0,00			0,00
6	-- Аванси за набавка на нематеријални средства	0,00			0,00
7	-- Нематеријални средства во подготвока	0,00			0,00
8	-- Останати нематеријални средства	0,00			0,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	284.984.028,00			250.222.869,00
10	-- Недвижности (011+012)	237.691.701,00			198.787.730,00
11	-- Земјиште	116.791.083,00			116.548.573,00
12	-- Градежни објекти	120.900.618,00			82.238.157,00
13	-- Постројки и опрема	37.911.573,00			40.567.464,00
14	-- Транспортни средства	0,00			0,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	8.331.760,00			18.223.112,00
16	-- Биолошки средства	1.048.994,00			644.563,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	0,00			0,00
18	-- Материјални средства во подготвока	0,00			0,00
19	-- Останати материјални средства	0,00			0,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	0,00			0,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	0,00			0,00
22	-- Вложувања во подружници	0,00			0,00
23	-- Вложувања во придржани друштва и учества во заеднички вложувања	0,00			0,00
24	-- Побарувања по дадени долгочочни заеми на поврзани друштва	0,00			0,00
25	-- Побарувања по дадени долгочочни заеми	0,00			0,00
26	-- Вложувања во долгочочни хартии од вредност (027+028+029)	0,00			0,00
27	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	0,00			0,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	0,00			0,00
29	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	0,00			0,00
30	-- Останати долгочочни финансиски средства	0,00			0,00

31	-- V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	0,00	0,00
32	-- Побарувања од поврзани друштва	0,00	0,00
33	-- Побарувања од купувачи	0,00	0,00
34	-- Останати долгорочни побарувања	0,00	0,00
35	-- VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0,00	0,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (032+035+052+059)	142.793.325,00	154.375.707,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	56.094.473,00	76.379.793,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	20.750.956,00	30.170.483,00
39	-- Залихи на резерви за издавачи, склад и инвентар, амбалажа и автогуми	0,00	0,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	9.462.611,00	8.772.839,00
41	-- Залихи на готови производи	25.672.877,00	37.220.959,00
42	-- Залихи на трговски стоки	208.029,00	215.512,00
43	-- Залихи на биолошки средства	0,00	0,00
44	-- II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТГУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНТАИ РАБОТЕЊА)	0,00	0,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	71.066.143,00	67.605.737,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	4.315.082,00	6.611.466,00
47	-- Побарувања од купувачи	64.126.119,00	55.174.287,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	1.284.175,00	1.002.041,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.298.354,00	4.766.172,00
50	-- Побарувања од вработените	9.756,00	19.114,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	32.657,00	32.657,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	0,00	0,00
53	-- Вложувања во хартии од вредност (054+055)	0,00	0,00
54	-- Вложувања кои се чуваат до доспевање	0,00	0,00
55	-- Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	0,00	0,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	0,00	0,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	0,00	0,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	0,00	0,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	15.632.709,00	10.390.177,00
60	-- Парични средства	15.632.709,00	10.390.177,00
61	-- Парични еквиваленти	0,00	0,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	374.935,00	833.419,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	428.152.288,00	405.431.995,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	0,00	0,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-52.533.082,00	-101.156.979,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	289.994.700,00	289.994.700,00
67	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	0,00	0,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	0,00	0,00
69	-- IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	0,00	0,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	75.509.272,00	35.313.230,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	0,00	0,00
72	-- Законски резерви	0,00	0,00
73	-- Статутарни резерви	0,00	0,00
74	-- Останати резерви	0,00	0,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	2.130.688,00	252.628,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	426.717.537,00	426.617.000,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	6.549.795,00	0,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	0,00	100.537,00

79	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЧИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	0,00	0,00
80	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	0,00	0,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	469.394.786,00	489.840.105,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	1.613.099,00	1.497.085,00
83	-- Резервирања за пензии, отпремници и слични обврски кон вработените	1.613.099,00	1.497.085,00
84	-- Останати долгочини резервирања за ризици и трошоци	0,00	0,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 085 до 093)	106.315.218,00	86.729.226,00
86	-- Обврски спрема поврзани друштва	0,00	0,00
87	-- Обврски спрема добавувачи	0,00	0,00
88	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	0,00	0,00
89	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	106.315.218,00	86.729.226,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	0,00	0,00
91	-- Обврски по хартии од вредност	0,00	0,00
92	-- Останати финансиски обврски	0,00	0,00
93	-- Останати долгочини обврски	0,00	0,00
94	-- III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	3.923.692,00	3.923.692,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	361.466.469,00	401.613.794,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	281.697.081,00	324.836.440,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	50.044.192,00	63.010.116,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	1.084.544,00	206.783,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	665.865,00	736.688,00
100	-- Обврски кон вработените	1.388.293,00	1.530.330,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.978.369,00	1.840.151,00
102	-- Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	0,00	0,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	20.950.732,00	9.453.286,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	3.657.393,00	0,00
105	-- Обврски по хартии од вредност	0,00	0,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	0,00	0,00
107	-- Останати финансиски обврски	0,00	0,00
108	-- Останати краткорочни обврски	0,00	0,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПРВ)	7.366.892,00	12.825.177,00
110	-- VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТГУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0,00	0,00
111	-- ВКУПНО ГЛАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	428.152.288,00	405.431.995,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ГЛАСИВА	0,00	0,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходни година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	329.285.379,00			371.425.127,00
202	-- Приходи од продажба	317.146.362,00			356.118.301,00
203	-- Останати приходи	11.106.837,00			11.994.771,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	45.993.798,00			62.807.191,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	34.988.289,00			45.734.620,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	1.032.180,00			3.312.055,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	304.519.618,00			346.863.412,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	186.958.299,00			206.612.298,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	0,00			0,00

210	-- Набавка пред制品 на производите материјали, резервни делови, ситен инвентар, амортизација и автогусти	571.349,00	2.402.820,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	30.382.477,00	41.338.975,00
212	-- Останати трошоци од работењето	11.087.342,00	14.094.368,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	26.371.390,00	29.312.252,00
214	-- Плати и надоместоци на плати (нето)	17.150.391,00	18.918.393,00
215	-- Трошоци за даночи на плати и надоместоци на плати	1.378.261,00	1.568.351,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	6.766.297,00	7.266.550,00
217	-- Останати трошоци за вработени	1.076.441,00	1.558.958,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	15.489.838,00	18.710.134,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	74.446,00	0,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	66.481,00	2.438.824,00
221	-- Резервирања за трошоци и ризици	116.014,00	628.798,00
222	-- Останати расходи од работењето	33.401.982,00	31.324.943,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	3.505.273,00	4.216.483,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	2.500.680,00	3.215.836,00
225	-- Приходи од вложувања во поврзани друштва	0,00	0,00
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	0,00	0,00
227	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	2.500.680,00	3.215.836,00
228	-- Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	0,00	0,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	0,00	0,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.279,00	3.083,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.002.314,00	997.564,00
232	-- Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	0,00	0,00
233	-- Останати финансиски приходи	0,00	0,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	8.973.632,00	9.246.792,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	7.363.383,00	6.946.452,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	4.132.444,00	4.005.045,00
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	3.230.939,00	2.861.407,00
238	-- Останати финансиски расходи од поврзани друштва	0,00	0,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	336.736,00	858.640,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.273.513,00	1.441.700,00
241	-- Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	0,00	0,00
242	-- Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	0,00	0,00
243	-- Останати финансиски расходи	0,00	0,00
244	-- Удел во добивката на придружените друштва	0,00	0,00
245	-- Удел во загуба на придружените друштва	0,00	0,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204+205+207+234+245)	8.291.893,00	2.458.835,00
247	-- Загуба од редовното работење (204+205+207+234+245)-(201+223+244)	0,00	0,00
248	-- Нето добивка од прекинати работења	0,00	0,00
249	-- Нето загуба од прекинати работења	0,00	0,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	8.291.893,00	2.458.835,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	0,00	0,00

252	-- Данок на добивка	1.742.098,00	2.559.372,00
253	-- Одложени даночни приходи	0,00	0,00
254	-- Одложени даночни расходи	0,00	0,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250+252+253+254)	6.549.795,00	0,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252+253+254)	0,00	100.537,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во преисповедниот период (во апсолутен износ)	55,00	59,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	6.549.795,00	-100.537,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	6.549.795,00	0,00
261	-- Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	0,00	0,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	0,00	100.537,00
263	-- Загуба која се однесува на неконтролирано учество	0,00	0,00
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	0,00	0,00
265	-- Вкупна основна заработкачка по акција	7,00	0,00
266	-- Вкупна разводната заработкачка по акција	0,00	0,00
267	-- Основна заработкачка по акција од прекинато работење	0,00	0,00
268	-- Разводната заработкачка по акција од прекинато работење	0,00	0,00
269	-- Добивка за годината	6.549.795,00	0,00
270	-- Загуба за годината	0,00	100.537,00
271	-- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	42.074.101,00	0,00
272	-- Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	0,00	0,00
273	-- Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	0,00	0,00
274	-- Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење	0,00	0,00
275	-- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	0,00	0,00
276	-- Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	0,00	0,00
277	-- Ефективен дел од добивки од хеинг инструменти за хецирање на парични текови	0,00	0,00
278	-- Ефективен дел од загуби од хеинг инструменти за хецирање на парични текови	0,00	0,00
279	-- Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	42.074.101,00	0,00
280	-- Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	0,00	0,00
281	-- Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	0,00	0,00
282	-- Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	0,00	0,00
283	-- Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00	0,00
284	-- Удел во останата сеопфатна загуби на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00	0,00
285	-- Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	0,00	0,00
286	-- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	42.074.101,00	0,00
287	-- Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)	0,00	0,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	48.623.896,00	0,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	48.623.896,00	0,00

290	-- Сеопфатна добишка која претпаѓа на неконтролираното учество	0,00	0,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	0,00	100.537,00
292	-- Сеопфатна загуба која им припаѓа на инвеститите на акциите на матичното друштво	0,00	100.537,00
293	-- Сеопфатна загуба која претпаѓа на неконтролираното учество	0,00	0,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на предноста за тековна година	Претходна година
601	-- Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00			0,00
602	-- Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	0,00			0,00
603	-- Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект	0,00			0,00
604	-- Амортизација на недвијокности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	0,00			0,00
605	-- Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект	0,00			0,00
606	-- Вредносно усогласување на издатоци за развој за сопствени цели	0,00			0,00
607	-- Акумулирана амортизација на издатоци за развој за сопствени цели	0,00			0,00
608	-- Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	0,00			0,00
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	0,00			0,00
610	-- Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	0,00			0,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	0,00			0,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	0,00			0,00
613	-- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	0,00			0,00
614	-- Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	0,00			0,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	0,00			0,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	0,00			0,00
617	-- Набавна вредност на купени бази на податоци	0,00			0,00
618	-- Вредносно усогласување на набавени бази на податоци	0,00			0,00
619	-- Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	0,00			0,00
620	-- Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	0,00			0,00
621	-- Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00			0,00
622	-- Вредносно усогласување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00			0,00
623	-- Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00			0,00
624	-- Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	0,00			0,00
625	-- Земјишта	116.791.083,00			116.548.573,00
626	-- Шуми	0,00			0,00
627	-- Набавна вредност на станови и станбени згради	0,00			0,00

628	-- Вредносно усогласување на станови и станбени згради	0,00	0,00
629	-- Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	0,00	0,00
630	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	0,00	0,00
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	112.784.432,00	109.779.179,00
632	-- Вредносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	59.406.709,00	0,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	53.521.177,00	30.679.273,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	118.669.964,00	79.099.906,00
635	-- Набавна вредност на објекти од нискоградба	1.199.789,00	4.584.698,00
636	-- Вредносно усогласување на објекти од нискоградба	2.322.800,00	0,00
637	-- Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	1.291.935,00	1.445.447,00
638	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	2.230.654,00	3.139.251,00
639	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	0,00	0,00
640	-- Вредносно усогласување на информациска и телекомуникациска опрема	0,00	0,00
641	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	0,00	0,00
642	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	0,00	0,00
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	3.278.296,00	3.919.446,00
644	-- Вредносно усогласување на компјутерска опрема	0,00	0,00
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	2.964.017,00	3.724.526,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	314.279,00	194.920,00
647	-- Набавна вредност на повеќегодишните насади	1.119.409,00	694.988,00
648	-- Вредносно усогласување на повеќегодишните насади	0,00	0,00
649	-- Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	70.415,00	5.417,00
650	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	1.048.994,00	644.563,00
651	-- Набавна вредност на основното стадо	0,00	0,00
652	-- Вредносно усогласување на основното стадо	0,00	0,00
653	-- Акумулирана амортизација на основното стадо	0,00	0,00
654	-- Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	0,00	0,00
655	-- Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	0,00	0,00
656	-- Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично	0,00	0,00
657	-- Драгоценни метали и камења	0,00	0,00
658	-- Антиквитети и други уметнички дела	0,00	0,00
659	-- Други скапоцености	0,00	0,00
660	-- Вложувања во природни богатства во подготовкa	0,00	0,00
661	-- Подобрување на земјиштето	0,00	0,00
662	-- Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштваво приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	0,00	0,00

	(< или = АОП 052 од БС)		
663	-- Краткорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата (< или = АОП 052 од БС)	0,00	0,00
664	-- Долгорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	0,00	0,00
665	-- Долгорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	0,00	0,00
666	-- Вложувања во акции издадени од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(< или = АОП 021 од БС)	0,00	0,00
667	-- Вложувања во удели во трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	0,00	0,00
668	-- Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	70.293.105,00	53.274.026,00
669	-- Трговски кредити и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансиирани од буџет	2.430.471,00	0,00
670	-- Трговски кредити и аванси дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	0,00	0,00
671	-- Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	398.639,00	517.001,00
672	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансиирани од буџет	1.298.354,00	2.430.471,00
673	-- Останати побарувања од физички лица , трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	0,00	0,00
674	-- Краткорочни обврски по земи и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(< или = АОП 095 од БС)	0,00	0,00
675	-- Краткорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата(< или = АОП 095 од БС)	0,00	0,00
676	-- Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(< или = АОП 085 од БС)	0,00	0,00
677	-- Долгорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата(< или = АОП 085 од БС)	0,00	0,00
678	-- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	0,00	0,00
679	-- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	20.995.616,00	20.995.616,00
680	-- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на	0,00	0,00

	локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет(< од АОП 065 од БС)	
681	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	0,00
682	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	20.995.616,00
683	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет(< од АОП 065 од БС)	0,00
684	- - Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	11.988.897,00
685	- - Трговски кредити и аванси од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	0,00
686	- - Трговски кредити и аванси од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	0,00
687	- - Останати обврски кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	768.070,00
688	- - Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	2.601.265,00
689	- - Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	0,00
690	- - Приходи од продажба на стоки(< или = АОП 202 од БУ)	0,00
691	- - Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	0,00
692	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	157.890.982,00
693	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	148.979.058,00
694	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	0,00
695	- - Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	0,00
696	- - Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	0,00
697	- - Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	0,00
698	- - Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	0,00
699	- - Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	154.000,00
700	- - Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00
701	- - Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	0,00
702	- - Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	0,00
703	- - Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	442.043,00
		958.294,00

704	-- Наплатени отписани побарувачи и правоодделници на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	3.135.587,00	3.620.557,00
705	-- Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	0,00
706	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донацији (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	0,00
707	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	0,00
708	-- Приходи по основ на донацији и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	0,00
709	-- Приходи од укинување на долготочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	0,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	6.769.286,00	7.279.789,00
711	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапници, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	0,00
712	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	0,00
713	-- Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	0,00
714	-- Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	0,00
715	-- Приходи од дивиденди	0,00	0,00
716	-- Расходи на продадени производи и услуги	0,00	0,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	173.568.367,00	187.504.613,00
718	-- Огрев, гориво и мазива(< или = АОП 208 од БУ)	0,00	0,00
719	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	0,00	0,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	0,00	0,00
721	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	0,00	0,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	82.524,00	44.245,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	12.823,00	29.010,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	0,00	0,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	6.705.662,00	7.153.119,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	5.440.770,00	9.898.547,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	0,00	0,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	31.034,00	14.693,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	801.500,00	1.036.880,00
730	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	398.290,00	348.344,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	472.300,00	586.629,00
732	-- ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	0,00
733	-- Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	0,00
734	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	0,00
735	-- Наемници за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	0,00
736	-- Наемници за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	7.514.934,00	9.500.961,00
737	-- Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	0,00

738	-- Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	0,00
739	-- Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	0,00
740	-- Вклучуващи надомести за време на боледување	0,00	0,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	0,00	0,00
742	-- Еднократен надоместок во вид на исплатнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	222.222,00	0,00
743	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	0,00	0,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	567.124,00	535.136,00
745	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	0,00	42.594,00
746	-- Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	0,00	0,00
747	-- Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	193.195,00	317.895,00
748	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	135.548,00	172.997,00
749	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	93.900,00	663.333,00
750	-- Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	0,00	0,00
751	-- Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	0,00	0,00
752	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	0,00	0,00
753	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	0,00	0,00
754	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	0,00	0,00
755	-- Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	0,00	0,00
756	-- Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	0,00	0,00
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	0,00	0,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	169.988,00	1.867.826,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	428.430,00	1.833.612,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	419.030,00	453.632,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	597.753,00	865.221,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	519.021,00	891.495,00
763	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	0,00	0,00
764	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	0,00	0,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.418.319,00	1.421.390,00
766	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	0,00	298.523,00
767	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	0,00	0,00
768	-- Вредносно усогласување на долгочочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	0,00	0,00
769	-- Исплатени дивиденди	0,00	0,00
770	-- Реинвестирана добивка	0,00	0,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	55,00	56,00

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.